



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Вторник, 30 јуни 1953
Број 19

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

73

На основа овластението од примедбата по та-
рифниот број 40 од делот „А“ на Тарифата за да-
нокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1
1953), донесувам

НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НА-
РЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПИ ЗА НА-
ПЛАТУВАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПОЕДИ-
НИ ВРСТИ И КВАЛИТЕТИ ДРВА НА ПОДРАЧ-
ЈЕТО НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОКОЛИИ
ОДНОСНО ГРАДОВИ**

Наредбата за определување стопи за наплату-
вање данок на промет на поедини врсти и квали-
тети дрва на подрачјето на народните одбори на
околии односно градови („Службен весник на
НРМ“ број 7/53) се менува и дополнува, така што
пречистениот текст на оваа наредба гласи:

НАРЕДБА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПИ ЗА НАПЛАТУВА-
ЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПОЕДИНИ ВРСТИ
И КВАЛИТЕТИ ДРВА**

I

Данокот на промет за огревно дрво, резана и
коларска граѓа и за дужици на подрачјето на На-
родна Република Македонија се пресметува и пла-
ќа по следните стопи:

Динари

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1) За огревно дрво | 300 на 1 пр. мет. |
| 2) За тесана граѓа: | |
| а) чамова | 500 на 1 куб. мет. |
| б) букова | 400 на 1 куб. мет. |
| 3) За резана граѓа (чамова-бор) | 500 на 1 куб. мет. |
| 4) За коларска граѓа | 400 на 1 куб. мет. |
| 5) За дужици | 400 на 1 куб. мет. |

II

Народниот одбор на околија, односно град ќе
определи за своето подрачје, по претходна соглас-
ност на Државниот секретар за работи на стопан-
ството, стопи за данок на промет, доколку стопи-
те од точка I од оваа наредба не одговараат на
нивните месни прилики.

III

Ова наредба влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија“ а ќе се применува од 1 јули
1953 година.

Број 5867

11 јуни 1953 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
В. Горгов, с. р.

74

Државниот секретаријат за внатрешни работи-
Скопје согласно чл. 13 буква г) од Законот за удру-
женијата, соборите и другите јавни скупови, ре-
шавајќи по пријавата за одобрување оснивањето и
работата на Феријалниот сојуз на Македонија
донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА
НА ФЕРИЈАЛНИОТ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА**

Се одобрува оснивањето и работата на Фери-
јалниот сојуз на Македонија со седиште во гр.
Скопје, а со право на дејност на подрачјето на На-
родна Република Македонија.

Бр. 5339

9 април 1953 година

Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
З. Биљановски, с. р.

75

Државниот секретаријат за внатрешни работи-
Скопје согласно чл. 13 буква г) од Законот за удру-
женијата, соборите и другите јавни скупови, реша-
вајќи по пријавата за одобрување оснивањето и
работата на Здружението на музичарите и музи-
кантите при угостителството на НРМ донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА
НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА МУЗИЧАРИТЕ И МУ-
ЗИКАНТИТЕ ПРИ УГОСТИТЕЛСТВОТО НА
НР МАКЕДОНИЈА**

Се одобрува оснивањето и работата на Здру-
жението на музичарите и музикантите при угости-
телството на НР Македонија, со сдиште во град
Скопје, а со право на дејност на подрачјето на
НРМ.

Бр. 5873

23.IV.1953 година

Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
З. Биљановски, с. р.

76

Државниот секретаријат за внатрешни работи-
Скопје согласно чл. 13 буква г) од Законот за удру-
женијата, соборите и другите јавни скупови, ре-
шавајќи по пријавата за одобрување оснивањето и

работата на Здружението на тутунопроизводителите на НРМ донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ТУТУНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НР МАКЕДОНИЈА

Се одобрува оснивањето и работата на Здружението на тутунопроизводителите на НР Македонија, со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на Народна Република Македонија.

Бр. 7156

7-V-1953 година

Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
З. Биљановски, с. р.

77

Секретаријатот за внатрешни работи на ГНО—Скопје, како надлежен за решавање по пријавата на Младинското културно уметничко друштво „Раде Јовчевски-Корчагин“, на основание чл. 1 точка б од Законот за изменување и дополнување на Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, констатирајќи дека се условите предвидени во чл. 14, 15, 16 од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови исполнети донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА МЛАДИНСКОТО КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ-КОРЧАГИН“ СКОПЈЕ

Се одобрува оснивањето и работата на Младинското културно-уметничко друштво „Раде Јовчевски-Корчагин“, со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на град Скопје.

Бр. 6373

14.V.1953 година

Скопје

Началник
на Секретаријатот за
внатрешни работи
Т. Јаковлевски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Алексовски Јорданов Ристо, земјоделец од с. Раштани, околија Титов велешка, подаде тужба за развод на бракот против Алексова Милослава, по татко Гошева Перутовик, домаќинка од с. Раштани, околија Титоввелешка, сега со непознато местожителство. Бидејќи местожителството и адресата на тужената Милослава се непознати се повикува во срок од еден месец по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот и го одредува за застапник Борис Пеев, адвокат од Скопје, кој ќе ја застапува на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 947/52

(63)

Стојан Николов Гацев, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Лена Стојанова Гацева, од с. Станица, околија Костурска, сега со непознато местожителство. Бидејќи местожителството и адресата на тужената Лена се непознати се повикува во срок од еден месец по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот и го одредува за застапник Киро Црногорски, адвокат од Скопје, кој ќе ја застапува на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 267/53 (64)

Димитар Лазов Андреев, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Христина Д. Андреева, со непознато местожителство во Егејска Македонија—Грција. Бидејќи местожителството и адресата на тужената Христина се непознати се повикува во срок од еден месец по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот и го одредува за застапник Горѓи Хаџи Манев, адвокат од Скопје, кој ќе ја застапува на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 438/53 (66)

Митра Христова Гоговчева, родена Мијајлова, од Скопје подаде тужба за развод на бракот против Христо Стојанов Гоговчев, од с. Крошоради, околија Леринска, а сега со непознато местожителство. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Христо се непознати се повикува во срок од еден месец по објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот ќе му го одреди за застапник Борис Пеев, адвокат од Скопје, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г бр. 436/53 (67)

Костантин Левицки, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Евгенија Левицка, по татко Павлова, со непознато местожителство во СССР. Бидејќи местожителството и адресата на тужената Евгенија се непознати се повикува во срок од еден месец по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот и го одредува за застапник Есад Доко, адвокат од Скопје кој ќе ја застапува на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 500/53 (68)

Богоева С. Марија, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Богоев Симеон, од с. Зрново, Драмска околија, сега во неизвесност. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Симеон се непознати се повикува во срок од два месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот ќе му го одреди за застапник Стрезовски Стрезо, адвокат приправник од Скопје, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 1011/52 (69)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Фарие Акифова, Абединовска, од Прилеп, поднесе тужба за развод на бракот против Мустафа Вафтиров Шерифоски, од с. Дебриште-Прилепско. Бидејќи тужениот Мустафа е со непознато место-

жителство и неизвестен адрес се повикува во срок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави на судов или одреди свој застапник. Во противен случај ќе го застапува определениот застапник од страна на судот Христовски Филота, адвокат од Битола.

Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 206/53 (61)

Перо Шулевски, егеец, сега живее во Прилеп, поднесе тужба за развод на бракот против Ристана Шулевска, од село Нерет—Грчка, сега во Полска со непозната адреса. Видејќи тужената Ристана е со непознато местожителство и неизвестен адрес се повикува во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај ќе ја застапува определениот застапник од страна на судот Михаил Георгиев, адвокат од Битола.

Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 172/53 (62)

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

При овој суд е покрената постапка за прогласување за поништена изгубената полиса бр. 131895 на ознака 2—10—1 за осигурување на животот на Каровски Мите, бивш од с. Слепче.

Се повикува секој што ја има најдено полисата или ја притежава по ма кој било основ да јави на овој суд или стави приговор за нејзиното поништување во срок од 20 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно полисата ќе се прогласи за поништена.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 221/53 (60)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КР. ПАЛАНКА

При овој суд се води оставинска постапка по оставината на пок. Стоје Ивановски, бивш од с. Осиче, кој е умрен на 22-ХП-1950 година и после својата смрт покрај другите наследници оставил и син Станое Стоев, кој негде живее на непозната адреса.

Се поканува наследникот Станое да се јави на овој суд лично или преку свој полномошник во срок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“. Во противен случај оставината ќе се расправи во негово отсуство со определен старател.

Од Околинскиот суд во Кр. Паланка, О. бр. 448 1950. год (69)

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина—Прилеп бр. 7771 од 4-IV-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 34, рег. бр. 34, претпријатието под фирма: Градско народно претпријатие за производство и преработка на тутун „Херој Борка Левата“, со седиште во Прилеп.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина—Прилеп бр. 39 од 31-III-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: производство и преработка на тутун.

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот Николовски Димче, а во негово отсуство Илија То-

доровски и Мице Гагалески, во границите на овластувањето.

Бр. 7771/53 од Советот за стопанство на НО на Градската општина Прилеп. (134)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина—Прилеп бр. 20916 од 5-I-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 29, рег. бр. 29, претпријатието под фирма: Претпријатие за производство на термоизолациони производи во изградба „Партизан“, со седиште во Прилеп.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 1326 од 10-ХП-1953 година, а со посебно решение е пренесено под управа на Народниот одбор на Градската општина—Прилеп.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на термоизолациони производи.

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот Васка Дуганова и Симјан Василевски, во границите на овластувањето.

Бр. 20916/53 од Советот за стопанство на НО на Градската општина Прилеп. (156)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околица бр. 5833 од 24-IV-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 27, претпријатието под фирма: Шумско стопанство, со седиште во Кичево.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Кичевска околица бр. 7281 од 8-IX-1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: уредување и подигнување, узгој, нега и заштита на шумите, со пошумување и мелиорации; продажба на шумски производи; узгој, нега и чување на дивечот и рибите; изградување на сообраќајни средства и шумско стопански граѓевински објекти.

Претпријатието ќе го потпишува директорот инж. Момчило Горѓевик.

Бр. 5833/53 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околица. (159)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Струмичка околица бр. 5035 од 4-IV-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 25, рег. бр. 21, претпријатието под фирма: Околинско претпријатие за обработка на алкохолни пијалоци „Грозд“, со седиште во Струмица.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Струмичка околица бр. 4361 од 18-III-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: обработка и трговија со алкохолни пијалоци.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Андрико Смиљанов, во границите на овластувањето.

Бр. 5035/53 од Советот за стопанство на НО на Струмичка околица. (60)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина—Битола бр. 10720 од 30-III-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 84, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: Градско народно претпријатие за растурање на печат и книги, со седиште во Битола.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина—Битола бр. 25760 од 10-XI-1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: да ги растура во градот сите видови листови, часописи и друга лектира, како и продажба на разни научни и школски книги и материјали.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Гоце Веселиновски, во границите на овластувањето.

Бр. 10720/53 од Советот за стопанство на НО на Градската општина Битола. (166)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

На основа решението на Државниот секретаријат за работи на буџетот и државната администрација бр. 256 од 26-II-1953 година Фабриката за волнени тканини „Тодор Ципоски-Мерџан“, со седиште во Тетово, се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Тетовска околија.

Бр. 256/53 од Државниот секретаријат за работи на буџетот и државната администрација. (101)

Со решение бр. 480 од 7-II-1953 година на Народниот одбор на Градската општина Неготино Горѓи Димитров е назначен за директор на Градското хотелско угостителско претпријатие „Хунал“, со седиште во Неготино, и од 8-II-1953 година има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Борис Лазов Апостолов и од 8-II-1953 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија, бр. 4632 од 19-III-1953 година. (121)

Со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга бр. 4278-1 од 23-IV-1953 година е сменета фирмата на претпријатието Околинско земјоделско стопанство „Црни Дрим“, со седиште во Струга, и во иднина ќе се води под фирма: Градско земјоделско стопанство „Борис Кидрич“.

Бр. 2478-1/53 од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Струга. (162)

Со решение бр. 398 од 7-IV-1953 година на Народниот одбор на Градската општина—Титов Велес Орце Гаков е назначен за директор на Фабриката за земјани циви, со седиште во Титов Велес, и од 1-IV-1953 година има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Лазо Макров и од 7-V-1953 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Бр. 5142/53 од Советот за стопанство на НО на Титоввелешка околија. (169)

Со решение бр. 7365 од 5-V-1953 година на Народниот одбор на Битолска околија Јован Кркачевски е назначен за потписник на Земјоделското стопанство „Радобор“, со седиште во с. Радобор, и од 5-V-1953 год. има право да ја потпишува фирмата на стопанството.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот потписник Томе Стојчевски и од 5-V-

1953 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Бр. 7365/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (170)

Со решение на Народниот одбор на Битолска околија бр. 6841 од 27-IV-1953 година е сменета фирмата на Општинското стопанско откупно производително претпријатие „Илинска Планина“, со седиште во село Доленци, и во иднина истото ќе се води под фирма: Општинско дрвно индустриско производително претпријатие „Илинска Планина“.

Бр. 6841/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (171)

Со решение на Народниот одбор на Битолска околија бр. 8840 од 21-V-1953 година е сменета фирмата на Фабриката за кожи, со седиште во Битола, и во иднина истата ќе се води под фирма: Индустија на кожи „Борис Кидрич“.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 9210 од 1-VI-1953 година. (168)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Малешевска околија бр. 5635 од 31-XII-1952 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 23, установата под фирма: Здравна установа, со седиште во Делчево.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Малешевска околија бр. 5403 од 26-XII-1952 година.

Предмет на работата на установата е: вршење здравни услуги.

Установата ќе ја потпишува раководителот д-р Стојан Арсов, во границите на овластувањето.

Бр. 5635/53 од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија. (93)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Струмичка околија бр. 2923 од 18-III-1953 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 1, установата под фирма: Лозаро овоштен расадник, со седиште во Струмица.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Струмичка околија бр. 6 од 8-IX-1952 година.

Установата ќе ја потпишува управникот Миле Колев, а во негово отсуство Горѓи Морарџалиев, во границите на овластувањето.

Бр. 2923/53 од Советот за стопанство на НО на Струмичка околија. (161)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 135, рег. бр. 135 е запишана Селанската работна задруга „Борис и Коста“, со седиште во с. Бараково.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 1-III-1949 год. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Велко Нечовски и членовите Санде Талевски и Цене Велевски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 7128 од 5-V-1953 година. (117)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 7, рег. бр. 7 е запишана Општата земјоделска задруга „Пролетер“, со седиште во село Острец.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 2-VI-1952 год. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Ади Дардовски и членот Нијази Дардовски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 7339 од 5-V-1953 година. (118)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 45, рег. бр. 45 е запишана Општата земјоделска задруга „Шемница“, со седиште во село Кажани.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 2-VII-1952 год. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Митре Чаневски и членот Васил Гаговски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 6095 од 6-V-1953 година. (122)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 136, рег. бр. 136 е запишана Општата земјоделска задруга „Алексо Нанев“, со седиште во с. Доленци.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 13-IV-1945 год. Предметот на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Кенан Исеинов и членот Раиф Фејзулов.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 6141 од 6-V-1953 година. (123)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 130, рег. бр. 130, е запишана Набавно продајната задруга „Петре Пајтенов“, со седиште во село Г. Оризари.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 30-VII-1945 г. Предметот на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Петре Ашинковски и членот Богоја Аневски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 6272 од 6-V-1953 година. (124)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 205, рег. бр. 205 е запишана Општата земјоделска задруга „Златен Срп“, со седиште во село Карамани.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 10-III-1946 г. Предметот на работата на задругата

и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Цветан Здравковски и членот Тоде Јовановски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 6088 од 6-V-1953 година. (125)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 115, рег. бр. 115 е запишана Општата земјоделска задруга „Јанко Колевски“, со седиште во село Ивени.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 15-IX-1952 г. Предметот на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Павле Петковски и членот Крсте Георгиевски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 6470 од 6-V-1953 година. (126)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 125, рег. бр. 125, е запишана Општата земјоделска задруга „Илиница“, со седиште во село Лесково.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 12-VI-1952 г. Предметот на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Наче Костадиновски и членот Јосиф Стојановски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 6541 од 6-V-1953 година. (127)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Охридска околија на страна 43 е запишана Општата земјоделска задруга, со седиште во село Елшани.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 31-I-1953 год. Предметот на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Димко Шоповски и членовите Митре Јузески и Ефтим Сотировски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 7484 од 30-III-1953 година. (45)

Со решение на Управниот одбор на Општата земјоделска задруга „Нов живот“ во село Буково, назначен е за потписник на задругата членот Вангел Поповски и од 24-IV-1953 година истиот има право да ја потпишува задругата.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот потписник Јован Кркачевски и од 24-IV 1953 година му престанува правото да ја потпишува задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 6752 од 5.V.1953 г. (119)

Со решение на Управниот одбор на Набавно-продајната задруга „Кајмакчалан“, во село Скопчир, назначени се за потписници на задругата претседателот Коста Ниневски и членот Илија Цветковски и од 29.IV.1953 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Георги Георгиевски и Коста Ристевски и од 29.IV.1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 6996 од 5.V.1953 год. (120)

Со решение на Управниот одбор на Селанската работна задруга „Црна Река“, во село Долно Егри, назначени се за потписници на задругата претседателот Васил Андоновски и членот Васил Јошевски и од 1.V.1953 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Тоде Пановски и Петар Петровски и од 1.V.1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 7157 од 5.V.1953 г. (121)

Со решение на Управниот одбор на Селанската работна задруга „Црна Река“, во село Новаца, е назначен е за потписник на задругата Данаило Трајановски и од 20.IV.1953 година има право да ја потпишува задругата.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот потписник Мишко Јовановски и од 20.IV.1953 година му престанува правото да ја потпишува задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 6544 од 6.V.1953 година. (128)

Со решение на Управниот одбор на Селанската работна задруга „Стив Наумов“ во село Логоварди, назначени се за потписници на задругата претседателот Тале Марковски и членот Ристе Паламидовски и од 14.III.1953 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Кире Петровски и Миле Поповски и од 14.III.1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4909 од 6.V.1953 г. (129)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 2398/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 122, рег. бр. 122, занаетчишкиот дуќан под фирма: Коста Николов Брајановски, со седиште во с. Буково.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишуваат сопственикот Коста Николов Брајановски. (204)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 5265/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 162, рег. бр. 162, занаетчишкиот дуќан под фирма: Зидар Борис Георгиев Чурановски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Георгиев Чурановски. (205)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 3732/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 161, рег. бр. 161, занаетчишкиот дуќан под фирма: Зидар Веле Андреев Кондиновски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веле Андреев Кондиновски. (206)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 3732/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 3, рег. бр. 3, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ситар Рустем Шакир Весел, со стален боравак во Битола, а без постојано пословно место.

Предмет на работата на дуќанот е: ситарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рустем Шакир Весел. (207)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 5135/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 160, рег. бр. 160, занаетчишкиот дуќан под фирма: Казан за печење ракија на Набавно-продајната задруга „Сотир Брлевски“ и „Панде Кајзеро“, со седиште во с. Лавци.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишуваат претседателот Димко Илиевски и членот Ставре Костандиновски. (208)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 5033/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 159, рег. бр. 159, занаетчишкиот дуќан под фирма: Зидар Цветан Кочов Дојчиновски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан Кочов Дојчиновски. (209)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 5017/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 158, рег. бр. 158, занаетчишкиот дуќан под фирма: Зидар Павле Василев Жежевски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле Василев Жежевски. (210)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 6096, издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Марија Виданова Ангелеска, ул. „Милован Ѓилас“ бр. 92—Прилеп. (1202)

Лична карта рег. бр. 3288, серија бр. 0082671, издадена од ПВР во Бор на Вера Ристета (Трајкоска) Ранчик, ул. „135“ бр. 20 Прилеп (1203)

Лична карта рег. бр. 355, издадена од ПВР во Скопје на Лена Котеска, ул. „М. Тито“ бр. 267—Прилеп. (1204)

Лична карта рег. бр. 12558, серија бр. 0193068, издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Зора Јована (Деретик) Илиеска, с. Сенокос—Прилепско. (1205)

Лична карта рег. бр. 12685, издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Божин Апостолов Илиески, с. Сенокос—Прилепско. (1206)

Лична карта рег. бр. 8595, серија бр. 0189105, издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Илија Јованов Илиевски, Тополчани—Прилепско. (1207)

Лична карта рег. бр. 6133, серија бр. 0186643, издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Петре Митрев Јанески, с. Крушевица—Прилепско. (1208)

Лична карта рег. бр. 9101, серија бр. 0041812, издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Профит Трифун Наумовски, ул. „Тодор Чучков“ бр. 47—Штип. (1209)

Лична карта рег. бр. 512, серија бр. 0781570, издадена од ПВР на ГНО—Тетово на Илвана Сергие Јаковлевска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 158—Тетово. (1210)

Лична карта рег. бр. 1735, издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Верка Кадрева (Аврамова) Наумовска, с. Белчиште—Тетовско. (1211)

Лична карта рег. бр. 13755, серија бр. 0554140, издадена од ПВР на ОНО—Куманово на Стојан Божинов Арсовски, с. Војник—Кумановско. (1212)

Лична карта рег. бр. 4509, серија бр. 0309601, издадена од ПВР на ОНО—Штип на Ибраима Алил Мамудов, с. Пенуш—Овчеполско. (1214)

Лична карта рег. бр. 1989, серија бр. 0307716, издадена од ПВР на ОНО—Штип на Делчо Трајчев Постолов, с. Г. Балван—Овчеполско. (1215)

Лична карта рег. бр. 6610, серија бр. 0229894, издадена од ПВР на ОНО—Охрид на Иван Тодоров Наумовски, с. Завој—Охридско. (1216)

Лична карта рег. бр. 39679, серија бр. 0049978, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Хајрие Селман Мустафа Селман, ул. „54“ бр. 23—Скопје. (1217)

Лична карта рег. бр. 19634, серија бр. 0064066, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Видосава Стојан (Атанасовиќ) Моцановиќ, ул. „Ленински комсомол“ бр. 59—Скопје. (1218)

Лична карта рег. бр. 9372, серија бр. 0584882, издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Славе Трајков Божинов, с. Црешево—Скопско. (1221)

Лична карта рег. бр. 12689, серија бр. 0588699, издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Менду Камилев Алимовски, с. Црни Врв — Скопско. (1297)

Лична карта рег. бр. 15924, серија бр. 0556742, издадена од ПВР во Куманово на Георги Илија Балканов, Скопје. (1310)

Лична карта рег. бр. 245659, издадена од ПВР—Белград на Биљал Амруш Марина, Нова кланица Скопје. (1311)

Лична карта рег. бр. 11186, серија бр. 0587196, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Сали Бавгаров Демировски, с. Р. Габер—Скопско. (1315)

Лична карта рег. бр. 19248, серија бр. 0065038, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Страхил Трпе Крстев, ул. „27 март“ бр. 14—Скопје. (1317)

Лична карта рег. бр. 248319, издадена од УВР на ГНО—Белград на Драгиња Радивој Живановиќ, ул. „Битолска“ бр. 7—Скопје. (1318)

Лична карта рег. бр. 12978, серија бр. 0016299, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Милан Ангел Попангеловски, ул. „308“ бр. 4—Скопје. (1319)

Лична карта рег. бр. 14800, серија бр. 0056693, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Ружа Јанко Рајкова Тачковска, ул. „282“ бр. 38—Скопје. (1320)

Лична карта рег. бр. 22406, серија бр. 0066392, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Радован Николов Шешлија, ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 71—Скопје. (1321)

Лична карта рег. бр. 15514, серија бр. 0013964, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Томе Гошев Ангеловски, ул. „Скопска“ бр. 34—Скопје. (1322)

Лична карта рег. бр. 30316, серија бр. 0025405, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Анастасија Анастас Николова, ул. „481“ бр. 24—Скопје. (1323)

Лична карта рег. бр. 12893, серија бр. 0001374, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Марија Ѓорѓи Даскалова Павлова, ул. „37“ бр. 20—Скопје. (1324)

Лична карта рег. бр. 14656, серија бр. 0012036, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Љубка Наум Давидова, ул. „4“ бр. 54—Скопје. (1325)

Лична карта рег. бр. 64680, серија бр. 0071278, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Рамадан Азем Мамутов, ул. „160“ бр. 95—Скопје. (1326)

Лична карта рег. бр. 51053, серија бр. 0035986, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Благоја Георги Здравковски, ул. „190“ бр. 16—Скопје. (1327)

Лична карта рег. бр. 81403, серија бр. 0059795, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Невена Доне Кузманова Здравкова, ул. „142“ бр. 7-а—Скопје. (1328)

Лична карта рег. бр. 80617, серија бр. 001129, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Сафие Шериф Ибраим Бајрамовска, ул. „160“ бр. 67—Скопје. (1330)

Лична карта рег. бр. 76327, серија бр. 0051048, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Али Ибраим Усеин, ул. „177“ бр. 19—Скопје. (1313)

Лична карта рег. бр. 83624, серија бр. 0059605, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Михаило Стојанов Трпковски, „Авто-команда“ 36/1—Скопје. (1332)

Лична карта рег. бр. 86762, серија бр. 0062704, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Баки Целадин Шаим, ул. „188“ бр. 9—Скопје. (1333)

Лична карта рег. бр. 16681, серија бр. 0593201, издадена од УВР на ОНО—Скопје на Јана Трпко Мушева Костова, с. Драчево—Скопско. (1335)

Лична карта рег. бр. 5199, серија бр. 0069909, издадена од ПВР на Гевгелија на Герасим Димитров Делев, железничка колонија бр. 24—Ѓорче Петров. (1267)

Лична карта рег. бр. 644, серија бр. 429363, издадена од ПВР во Гевгелија на Милка Костова Малева, с. Богословец—Овчеполско. (1268)

Лична карта рег. бр. 3654, серија бр. 0456164, издадена од ПВР во Струмица на Македонка Мито Урдинова, ул. „5 ноември“ бр. 20—Струмица. (1274)

Лична карта рег. бр. 4526, серија бр. 0185036, издадена од ПВР во Прилеп на Драгица Илија Костеска Андоноска, с. Белепол—Прилепско. (1275)

Лична карта рег. бр. 2716, серија бр. 0490126, издадена од ПВР на ОНО—Кавадарци на Љубица Каламчева, ул. „Браќа Хаџи Тергови“ бр. 40—Кавадарци. (1276)

Лична карта рег. бр. 7779, серија бр. 0548739, издадена од ПВР во Куманово на Сакип Сали Мустафи, с. Новоселане—Кумановско. (1277)

Лична карта рег. бр. 10427, серија бр. 0528143, издадена од ПВР на ГНО—Куманово на Рамка Сали Раима Шабанова, ул. „Иван Гошњак“ бр. 5—Куманово. (1278)

Лична карта рег. бр. 8027, серија бр. 0112737, издадена од ПВР на ОНО—Дебар на Абди Селман Алили, с. Врбјани—Дебарско. (1279)

Лична карта рег. бр. 1, серија бр. 074201, издадена од ПВР во Охрид на Риза Муртеза Маџари, с. Белчишта—Охридско. (1280)

Лична карта рег. бр. 1246, серија „Р“ 0453756, издадена од ПВР во Струмица на Костадин Гоцев Караборџиев, ул. „М. Тито“ бр. 52—Струмица. (1281)

Лична карта рег. бр. 2743, издадена од ПВР во Струмица на Никола Миланов Партенов, с. Сушица—Струмичко. (1282)

Лична карта рег. бр. 5055, серија бр. 0458463, издадена од ПВР во Струмица на Акиф Шакиров Бекиров, ул. „Широк Дол“—Струмица. (1283)

Лична карта рег. бр. 84, серија бр. 0473216, издадена од ПВР во Струмица на Казим Османов Алиманов, с. Висока Маала—Струмичко. (1284)

Лична карта рег. бр. 8530, серија бр. 0216162, издадена од ПВР—Охрид на Љубе Ристов Савевски, с. Средорече—Охридско. (1286)

Лична карта рег. бр. 9586, серија бр. 0214282, издадена од ПВР—Охрид на Месуд Хами Адем, ул. „Д. Груев“ бр. 120—Охрид. (1287)

Лична карта рег. бр. 1911, серија бр. 0398421, издадена од ПВР во Св. Николе на Јован Колев Давитков, с. Кокошиње—Кумановско. (1288)

Лична карта рег. бр. 5653, серија бр. 0666497, издадена од ПВР на ОНО—Тетово на Назми Неим Лимани, с. Пршовце—Тетовско. (1289)

Лична карта рег. бр. 2980, серија „Г“ 0747497, издадена од ПВР во Кичево на Славко Микев Мирчевски, с. Татеец—Кичевско. (1290)

Лична карта рег. бр. 8359, серија бр. 0753380, издадена од ПВР во Кичево на Ајдар Кадриов Амитовски, с. Колибари—Кичевско. (1291)

Лична карта рег. бр. 8203, серија бр. 0079661, издадена од ПВР во Битола на Мустафа Мустафовски, ул. „М. Гилас“ бр. 38—Битола. (1292)

Лична карта рег. бр. 9914, серија бр. 0083795, издадена од ПВР во Битола на Совка Петровска, ул. „Смилевска“ бр. 47—Битола. (1293)

Лична карта рег. бр. 8973, серија бр. 0117278, издадена од ПВР во Битола на Гоце Цветко Груевски, с. Г. Оризари—Битолско. (1294)

Лична карта рег. бр. 4614, серија бр. 0029938, издадена од ПВР—Ресен на Пере Ефтимов Николовски, с. Шурленци—Преспанско. (1295)

Лична карта рег. бр. 10625, серија бр. 0075378, издадена од ПВР во Гевгелија на Тодорка Лазарова Колозова, с. Богданци, — Гевгелиско. (1296)

Лична карта рег. бр. 17286, серија бр. 0198091, издадена од ПВР во Прилеп на Владимир Митрев Шлаески, с. П. Рувци—Прилепско. (1298)

Лична карта рег. бр. 10267, серија бр. 019777, издадена од ПВР во Прилеп на Јордана Павлева (Адиоска) Томеска, с. Десово—Прилепско. (1299)

Лична карта рег. бр. 14999, серија бр. 0195665, издадена од ПВР во Прилеп на Цветко Васила Трифуновски, с. Дупјачани—Прилепско. (1300)

Лична карта рег. бр. 71, серија бр. 0088964, издадена од ПВР—Кавадарци на Јован Рушитов Рамаданов, с. Мрежичко—Тиквешко. (1300)

Лична карта рег. бр. 2116, серија „Р“ 0454626, издадена од ПВР во Струмица на Борис Колев Пецев, ул. „Бел Камен“ бр. 4—Струмица. (1302)

Лична карта рег. бр. 1615, серија бр. 0543232, издадена од ПВР во Куманово на Блажо Аврамов Стефановски, с. Табановце—Кумановско. (1303)

Лична карта рег. бр. 2344, серија бр. 0646848, издадена од ПВР во Кратово на Стојко Петрушов Апостолов, с. Одрено — Кривопаланечко. (1304)

Лична карта рег. бр. 70, серија бр. 079970, издадена од ПВР во Битола на Благоја Атанас Георѓиевски, ул. „79“ бр. 13-а—Скопје. (1305)

Лична карта рег. бр. 2691, серија бр. 0227301, издадена од ПВР во Охрид на Ламбе Иљов Митревски, с. Д. Лакочерај—Охридско. (1306)

Лична карта рег. бр. 13071, серија бр. 2466281, издадена од ПВР на ОНО—Метковиќ на Ивка Иванова Жидиќ, од Кичево. (1307)

Лична карта рег. бр. 38297, серија бр. 0034400, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Доста Џикова Блажевска, с. Иванчишта—Кичевско. (1308)

Лична карта рег. бр. 4621, серија „Р“ 0433121, издадена од ПВР во Гевгелија на Љубо Лазаров Ташев, с. Градец—Гевгелиско. (1309)

Лична карта рег. бр. 2595, серија бр. 0529959, издадена од ПВР во Куманово на Мара Поповиќ Томовиќ, ул. „Пеко Дапчевиќ“ бр. 13—Куманово. (1312)

Лична карта рег. бр. 10410, серија бр. 0527612, издадена од ПВР во Куманово на Нихад Мехмеда Весели, ул. „Градина“ бр. 15—Куманово. (1313)

Лична карта рег. бр. 8533, издадена од ПВР во Дебар на Цвета Ристова Софрониевска, ул. „Л. Колишевски“ бр. 20—Тетово. (1314)

Лична карта рег. бр. 11250, серија бр. 0557191, издадена од УВР на ОНО—Куманово на Рифа Јусуф Исмет Мамутова, с. Табановце—Кумановско. (1316)

СОДРЖИНА

Стр.

- | | |
|---|-----|
| 73. Наредба за определување стопи за наплатување данок на промет на поедини врсти и квалитети дрва | 145 |
| 74. Решение за одобрување оснивањето и работата на Феријалниот сојуз на Македонија | 145 |
| 75. Решение за одобрување оснивањето и работата на Здружението на музичарите и музикантите при угостителството на НР Македонија | 145 |
| 76. Решение за одобрување оснивањето и работата на Здружението на тутунопроизводителите на НР Македонија | 145 |
| 77. Решение за одобрување оснивањето и работата на Младинското културно уметничко друштво „Раде Јовчевски-Корчагин“ Скопје | 146 |